

Врз основа на член 58 став (1) од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 13 јуни 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА
ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА КОРОНАВИРУС COVID-19

Член 1

Во Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.62/20, 63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 109/20, 119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20, 140/20, 147/20, 153/20, 154/20 и 156/20), во член 1, став 1, по точката 14 се додава нов став кој гласи:

„Од 15 јуни 2020 година се дозволува непречен транзит на странски државјани низ територијата на Република Северна Македонија, со задолжително почитување на Протоколот за непречен транзит на странски државјани низ територијата на Република Северна Македонија од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство и од Министерството за надворешни работи, кој е даден на македонски и англиски јазик во Прилог број 22 и е составен дел на оваа одлука.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

Бр.44-2147/22
13 јуни 2020 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Оливер Спасовски



Протокол за непречен транзит на странски државјани низ територијата на Република Северна Македонија

1. Државјаните на други држави кои транзитираат низ територијата на Република Северна Македонија, до целосната либерализација на режимот за влез и излез во нашата држава, можат да ги користат следните гранични премини: Табановце, Деве Баир, Богородица, Кафасан, Блаце и аеродром Скопје
2. Транзитот подразбира влез на еден граничен премин и излез на друг од претходно наведените премини, со обврска при транзитот да не се излегува од соодветниот автопат или локален пат, тој да се реализира во рамките на најмногу 5 часа
3. Лицата кои транзитираат можат да ги користат услугите на постојните бензински станици кои се на нивната рута, но со задолжително почитување на сите протоколи на Министерството за здравство кои се во сила, со цел спречување на внесувањето и ширење на Корона вирусот COVID-19 и сите задолженија кои произлегуваат од истите. Компаниите на бензинските станици се должни да спроведат засилени контроли и надзор над примената и почитување на мерките и надзор при спроведувањето на истите
4. Во функција на обезбедување на непречен транзит, се воведува нова Изјава (во прилог на овој протокол) која странските државјани треба да ја пополнат на влез на територијата на Република Северна Македонија, граничната полиција да ја завери, а која при излез треба корисникот да ја предаде на граничната полиција со цел да се контролира времетраењето на транзитот
5. Непочитувањето на правилото под точка 4 на овој Протокол, односно губењето на Изјавата може да има за последица лицата кои транзитираат низ територијата на Република Северна Македонија да бидат упатени во државен карантин, со цел проверка на нивната здравствена состојба
6. Со влегувањето во сила на овој Протокол престанува обврската за странските државјани да го најавуваат својот транзит преку нивните дипломатско - конзуларни претставништва, што беше услов за спроведување на транзитот

ИЗЈАВА

Јас, _____

со пасош број _____

и со возило со регистарски табличи број _____

изјавувам дека со мене има _____ патници (да се наведе бројот) и дека

за време на транзитирањето од _____

до _____ (да се наведат државите) ќе се придржувам на пропишаното време за транзит низ територијата на Република Северна Македонија во траење до пет часа, нема да излегувам од потребната маршрута, се обврзувам задолжително да ја предадам Изјавата на излез од државата на претставникот на граничната полиција (во спротивно може да следи упатување во државен карантин) и ќе ги почитувам сите пропишани протоколи и мерки кои се во сила за спречување на внесувањето и ширење на Корона вирусот COVID-19, а кои се во согласност со стандардите и препораките на Светската здравствена организација.

Потпис на подносителот

Време на влегување _____

Заверка на службено лице од
Министерството за внатрешни работи
на Република Северна Македонија

(потпис и печат)

Protocol

for unimpeded transit of foreign nationals through the territory of
the Republic of North Macedonia

1. Until the final liberalization of the regime for entry in and exit from the territory of the Republic of North Macedonia, foreign nationals may use the following border crossing points for transiting through the territory of the Republic of North Macedonia: Tabanovce, Deve Bair, Bogorodica, Kjafasan, Blace and the Border Crossing Point at the Skopje Airport
2. Transit shall mean entry at a border crossing point and exit from another border crossing point, referred to in Item 1 of this Protocol, while in the course of transit foreign nationals are not allowed to deviate from the designated motorways or regional roads and the transit shall be completed within 5 hours
3. Foreign nationals transiting through the territory of the Republic of North Macedonia may avail themselves of the facilities at gas stations along their route, being under the obligation to respect all protocols prescribed by the Ministry of Health applied with a view to prevent the introduction and spread of the COVID-10 virus and all duties set forth under said Protocols. Companies owning gas stations are under the obligation to implement enhanced controls and supervision of the implementation of and respect for relevant protective and preventive measures
4. With a view to facilitating unimpeded transit, the herewith enclosed Statement is hereby introduced, which foreign nationals are to fill in and sign upon entry in the territory of the Republic of North Macedonia; the filled in and signed Statement shall be certified by the border police and foreign nationals shall present such signed and certified Statement to the border police upon exit from the territory of the Republic of North Macedonia, in order that the border police examine and control and duration of the transit
5. The consequence for foreign nationals transiting through the territory of the Republic of North Macedonia for the non-fulfilment of the rule under Item 4 of this Protocol, may be their referral to compulsory state quarantine, in order for their health status to be checked and verified
6. Upon the entry into force of this Protocol, the obligation of foreign nationals to register their transit via diplomatic missions and consular posts of their respective countries, as a condition for the transit to be approved, shall cease to apply.

STATEMENT

I,

holder of passport No.

using a vehicle with vehicle registration plates No.

hereby confirm that I am travelling with _____ co-passengers (state the number) and that

in the course of the transit from _____

to _____ (state the countries) I shall abide by the prescribed period of five hours for transit through the territory of the Republic of North Macedonia, then that I shall not deviate from the designated route for transiting, as well as that I shall obligatorily present this Statement upon exit from the country to the border police (and if I do not present the Statement, I accept that I may be referred to state quarantine) and that I shall abide by and apply all prescribed protocols and measures in force with a view to preventing the introduction and spread of the COVID-19 virus, which are in pursuance with the standards and recommendations of the World Health Organization.

Signature

Time of entry _____

Certification by an official person from

Ministry of the Interior of

the Republic of North Macedonia

(signature and seal)